

**ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ -
Скопје**

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2020**

и

Извештај на независниот ревизор

Април 2021, Скопје

СОДРЖИНА

| | Страна |
|--|--------|
| ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР | 1 - 2 |
| ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ | |
| Биланс на приходи и расходи | 3 |
| Биланс на состојба | 4 |
| Извештај за промени во деловниот фонд | 5 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 6 - 11 |

Додатоци

Додаток 1- Годишна сметка

До:
Раководството на
**ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЉУБЕЗНОСТ
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на „Здружението на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност Скопје“ (во понатамошниот текст Здружението), кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2020 година, како и на Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промени во деловниот фонд за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Институтот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До:
Раководството на
**ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на „Здружението на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозуени семејства и поединци Ќубезност Скопје“ ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2020, како и резултатите на нејзиното работење и промените во фондовите за годините кои завршуваат на тој ден, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Извештај за други барања

Менаџментот на организацијата е исто така одговорен за подготвување на финансиски извештај и преглед на документи за поддршка на финансискиот извештај за програмата Цивика Мобилитас и нивно поднесување до Македонски Центар за Меѓународна Соработка согласно Договор за институционален грант.

Нашата работа во однос на финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во финансискиот извештај за работата се во согласност со Договорот за институционален грант.

Според наше мислење финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај, за програмата Цивика Мобилитас кои се поднесени до Македонски Центар за Меѓународна Соработка, се во согласност со Договорот за институционален грант.

Скопје, 22 април 2021 година

Управител
Драган Димитров



Овластен ревизор
Звонко Кочовски



БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ


за годината која завршува на 31 декември 2020 и 2019

во илјади денари

| | Белешка | 2020 | 2019 |
|--|---------|--------------|--------------|
| Приходи од донации | 4 | 3.859 | 3.353 |
| Трансфер на вишокот на приходи над расходи | | 991 | 213 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ | | 4.850 | 3.566 |
| Оперативни расходи | 5 | 2.877 | 2.008 |
| Социјални и други трансфери | 6 | 789 | 566 |
| Капитални расходи | 7 | 265 | - |
| ВКУПНО РАСХОДИ | | 3.931 | 2.574 |
| Вишок на приходи над расходи пред оданочување | | 919 | 992 |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на 25 март 2021 и се потпишани во негово име од страна на:



Претседател
Тони Станковски



БИЛАНС НА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2020 и 2019
во илјади денари

| | Белешки | 31 декември 2020 | 31 декември 2019 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| СРЕДСТВА | | | |
| Нетековни средства | | | |
| Недвижности, постројки и опрема | 8 | 244 | - |
| | | 244 | - |
| Тековни средства | | | |
| Побарувања од купувачи | | - | - |
| Останати тековни средства и АВР | 9 | 107 | - |
| Пари и парични еквиваленти | 10 | 919 | 1.001 |
| | | 1.026 | 1.001 |
| ВКУПНИ СРЕДСТВА | | 1.270 | 1.001 |
| ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД | | | |
| Деловен фонд | | | |
| Деловен фонд | 11 | 244 | - |
| Вишок за пренос во наредна година | 12 | 919 | 992 |
| | | 1.163 | 992 |
| Тековни обврски | | | |
| Обврски кон добавувачите | | - | - |
| Краткорочни финансиски обврски | 13 | 2 | - |
| Останати обврски и ПВР | 14 | 105 | 9 |
| | | 107 | 9 |
| ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ | | 1.270 | 1.001 |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на 25 март 2021 и се потпишани во негово име од страна на:

Претседател
Тони Станковски



„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ“ - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОВНИОТ ФОНД
за годината која завршува на 31 Декември 2020 и 2019
во илјади денари

| | Деловен фонд | Вишок на прих. над расходи | Вкупно |
|---|-----------------|----------------------------------|--------|
| Состојба на 01 јануари 2019 | - | 213 | 213 |
| Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година | - | (213) | (213) |
| Набавки | - | - | - |
| Амортизација | - | - | - |
| Вишок на приходи над расходи | - | 992 | 992 |
| Состојба на 31 декември 2019 | - | 992 | 992 |
| Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година | - | (992) | (992) |
| Набавки | 244 | - | 244 |
| Амортизација | - | - | - |
| Вишок на приходи над расходи | - | 919 | 919 |
| Состојба на 31 декември 2020 | 244 | 919 | 1.163 |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2020

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Здружението на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозуени семејства и поединци Љубезност - Скопје (во понатамошниот текст: Здружението) е здружение запишано во регистарот на здруженија на граѓани и фондации со ЕМБ 7010508 и датум на основање 09 јануари 2015 година.

Цели и задачи на здружението се: хуманитарна помош на бездомници, социјално загрозуени семејства и поединци; посета и помош на самохрани мајки и деца; посета и помош на стари, изнемоштени и болни лица; водење грижа на квалитетот на работата на своите членови и нивното перманентно членство на собири во земјата и надвор од неа; издавање публикации со кои се дава увид во работата на самото Здружение и развивање соработка со сите слични здруженија во државата и надвор од неа.

Здружението на граѓани Љубезност е лоцирано на ул. Влае бр.42 во Карпош, Скопје.

Здружението нема вработени со 31 декември 2020.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се наведени во продолжение на овој текст.

3.1 Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци, кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените средства истовремено се зголемува деловниот фонд на Здружението.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2020

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.3 Амортизација

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Тековната амортизација на основните средства се евидентира на товар на деловниот фонд. Употребените годишни стапки на амортизација за 2020 година, кои ги применува Здружението изнесуваат: 20% за опрема и компјутери, 10% за останати средства, 25% за транспортни средства и 20% за мебел. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.

3.4 Признавање на приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно кога настанале (се наплатени т.е. платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период, односно обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.5 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари според средниот курс на НБРМ кој важи на денот на трансакцијата.

Девизните средства и обврски во билансот на состојба се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот.

Нето позитивните и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Билансот на приходи и расходи во периодот кога тие настануваат.

Средните (заклучните) курсеви на денарот спрема странските валути (за една единица странска валута), на 31 декември изнесуваат како што следува:

| | 2020 | Во денари 2019 |
|-----|---------|-------------------|
| EUR | 61,6940 | 61,4856 |
| USD | 50,2353 | 54,9518 |
| CHF | 56,8242 | 56,5593 |

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
 за годината која завршува на 31 декември 2020
 сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

| | 2020 | 2019 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Приходи од донации | 3.859 | 3.353 |
| Вкупно | 3.859 | 3.353 |

Во 2020, остварени се приходи од следните донатори:

| | 2020 |
|---|--------------|
| Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) | 1.475 |
| Влада на РСМ | 777 |
| Град Скопје | 400 |
| ЕУ програма Еразмус | 191 |
| ЦМИкс Солушнс | 154 |
| Волфганг и Андреа Марингер | 154 |
| Интајлер Фимако | 150 |
| Пауер Вју | 75 |
| ЕУ проект ВСС Ефект | 62 |
| ЕУ проект Промени за одржливост | 37 |
| Елена Неделковска | 30 |
| Интертек ИО | 20 |
| Граѓани преку донации | 131 |
| Останати правни и физички лица | 203 |
| Вкупно | 3.859 |

5. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Потрошени канцелариски материјали | 270 | 133 |
| Потрошено гориво | 47 | 147 |
| Потрошена електрична енергија | 57 | 47 |
| Телефон и интернет | 76 | 45 |
| Договори на дело | 1.400 | 797 |
| Сметководствени услуги | 6 | 42 |
| Наемнини | 462 | 216 |
| Провизија за платен промет | 54 | 34 |
| Останати други расходи | 505 | 547 |
| Вкупно | 2.877 | 2.008 |

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
 за годината која завршува на 31 декември 2020
 сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

| | 2020 | 2019 |
|--|------------|------------|
| Помош, донации и други давања на субјекти и физички лица | 789 | 566 |
| Вкупно | 789 | 566 |

7. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

| | 2020 | 2019 |
|----------------|------------|----------|
| Опрема и мебел | 265 | - |
| Вкупно | 265 | - |

8. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

| | Опрема | Вкупно |
|--|--------|--------|
| Набавна вредност на 01 јануари 2019 | - | - |
| Набавки | - | - |
| Состојба на 31 декември 2019 | - | - |
| Набавки | 244 | 244 |
| Состојба на 31 декември 2020 | 244 | 244 |
| Акумулирана амортизација на 1 јануари 2019 | - | - |
| Амортизација | - | - |
| Состојба на 31 декември 2019 | - | - |
| Амортизација | - | - |
| Состојба на 31 декември 2020 | - | - |
| Нето сегашна вредност на: | | |
| - 31 декември 2020 | 244 | 244 |
| - 31 декември 2019 | - | - |

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2020

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|------------|----------|
| Активни временски разграничувања | 107 | - |
| Состојба на 31 декември | <u>107</u> | <u>-</u> |

10. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------|------------|--------------|
| Жиро сметка | 919 | 817 |
| Благајна | - | - |
| Девизна сметка | - | 184 |
| Состојба на 31 декември | <u>919</u> | <u>1.001</u> |

11. ДЕЛОВЕН ФОНД

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------|------------|----------|
| Деловен Фонд | 244 | - |
| Состојба на 31 декември | <u>244</u> | <u>-</u> |

Промените на фондовите се наведени во Извештајот за промени на деловниот фонд прикажан на страна 5.

12. ВИШОК ЗА ПРЕНОС ВО НАРЕДНА ГОДИНА

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Вишок за пренос во наредна година | 919 | 992 |
| Состојба на 31 декември | <u>919</u> | <u>992</u> |

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2020
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Обврски за заем | 2 | - |
| Состојба на 31 декември | <u>2</u> | <u>-</u> |

14. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ПВР

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Пасивни временски разграничувања | 105 | 9 |
| Состојба на 31 декември | <u>105</u> | <u>9</u> |

15. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Со состојба на 31 декември 2020 година Здружението нема вонбилансна изложеност.

16. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Додаток 1- Годишна сметка

ЕМБС: 07010508

Целосно име: Здружение на граѓани за помош на бедомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЖНОСТ-Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Биланс на приходи и расходи

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 201 | -- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210) | 1.709.819,00 | | | 2.818.322,00 |
| 202 | -- Потрошени материјали | 280.377,00 | | | 316.890,00 |
| 203 | -- Потрошена енергија | 47.069,00 | | | 57.006,00 |
| 204 | -- Други услуги | 1.124.620,00 | | | 1.900.660,00 |
| 205 | -- Превозни и транспортни услуги | 36.272,00 | | | 40.100,00 |
| 206 | -- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација | 5.027,00 | | | 41.538,00 |
| 209 | -- Наемнини | 216.454,00 | | | 462.128,00 |
| 211 | -- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221) | 297.812,00 | | | 59.030,00 |
| 212 | -- Провизија за платен промет | 33.914,00 | | | 54.420,00 |
| 215 | -- Дневници за службено патување | 700,00 | | | |
| 216 | -- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните | 259.530,00 | | | |
| 217 | -- Негативни курсни разлики | 1.343,00 | | | |
| 218 | -- Членарини | 175,00 | | | 4.410,00 |
| 219 | -- Други расходи | 2.150,00 | | | 200,00 |
| 222 | -- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225) | | | | 264.808,00 |
| 224 | -- Средства за опрема | | | | 264.808,00 |
| 226 | -- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229) | 566.412,00 | | | 788.992,00 |
| 227 | -- Помощти, донации и други давања на субјекти | 566.412,00 | | | 749.727,00 |
| 228 | -- Надомести и помошти на физички лица | | | | 39.265,00 |
| 235 | -- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234) | 2.574.043,00 | | | 3.931.152,00 |
| 236 | -- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235 | 991.500,00 | | | 919.026,00 |
| 238 | -- Остварен нето вишок-добивка (236-237) | 991.500,00 | | | 919.026,00 |
| 239 | -- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236-252 | 3.565.543,00 | | | 4.850.178,00 |
| 244 | -- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори | 3.352.963,00 | | | 3.858.678,00 |
| 248 | -- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година | 212.580,00 | | | 991.500,00 |
| 250 | -- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249 | 3.565.543,00 | | | 4.850.178,00 |
| 252 | -- ВКУПНО (250+251)=239 | 3.565.543,00 | | | 4.850.178,00 |

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009) | | 244.415,00 | | 244.415,00 |
| 3 | -- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007) | | 244.415,00 | | 244.415,00 |
| 6 | -- Опрема | | 244.415,00 | | 244.415,00 |
| 10 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024) | 1.001.401,00 | 1.026.007,00 | | 1.026.007,00 |
| 11 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017) | 1.001.022,00 | 919.026,00 | | 919.026,00 |
| 12 | -- Жиро сметка | 816.820,00 | 919.026,00 | | 919.026,00 |
| 14 | -- Девизна сметка | 184.202,00 | | | |
| 20 | -- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ Аванси, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИИ | 379,00 | | | |
| 24 | -- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027) | | 106.981,00 | | 106.981,00 |
| 25 | -- Однапред платени разграничени трошоци | | 106.981,00 | | 106.981,00 |
| 42 | -- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041) | 1.001.401,00 | 1.270.422,00 | | 1.270.422,00 |
| 44 | -- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА | | | | 244.415,00 |
| 45 | -- Деловен фонд | | | | 244.415,00 |
| 51 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061) | | | | 2.000,00 |
| 55 | -- г) краткорочни финансиски обврски | | | | 2.000,00 |
| 62 | -- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065) | 1.001.401,00 | | | 1.024.007,00 |
| 64 | -- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година | 991.500,00 | | | 919.026,00 |
| 65 | -- Други пасивни временски разграничувања | 9.901,00 | | | 104.981,00 |
| 69 | -- ВКУПНА ПАСИВА (044+048+047+051+062+066+067+068) | 1.001.401,00 | | | 1.270.422,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|------|------------------|-------------------------|---|------------------------|
|---------------|------|------------------|-------------------------|---|------------------------|

Распореѓување на резултатот


| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 351 | -- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК - ДОБИВКА | 991.500,00 | | | 919.026,00 |
| 353 | -- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352) | 991.500,00 | | | 919.026,00 |
| 358 | -- Г. Дел за пренос во наредната година | 991.500,00 | | | 919.026,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2598 | - 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место | | | | 4.850.178,00 |

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



БДО д.о.о. Скопје
11 Октомври бр. 86/1-1
1000 Скопје
Република Македонија

БДО д.о.о. Скопје е трговско друштво основано во Република Македонија, членка на BDO International Limited, компанија со ограничена одговорност со седиште во Велика Британија. БДО д.о.о. Скопје е дел од меѓународната БДО мрежа на независни фирми членки.
БДО е бренд име за БДО мрежата и за секоја фирма членка.

BDO d.o.o. Skopje
11 Oktomvri no. 86/1-1
1000 Skopje
Republic of Macedonia

BDO d.o.o. Skopje, a limited liability company incorporated in the Republic of Macedonia, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.
BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.

Tel. +389 2 3117 888
Fax. +389 2 3117 999

www.bdo.mk

